

Службен весник

на Република Македонија

Број 175

1 декември 2017, петок

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3312. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан.....	2	3315. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување (викенд куќи) КО Раштак Општина Гази Баба.....	4
3313. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б2-големи трговски единици КО Глуво Бразда Општина Чучер Сандево.....	3	3316. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен) КО Неокази, Општина Пробиштип..	4
3314. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б-комерцијални и деловни намени, ДЗ-спорт и рекреација и А4-временно сместување КО Блатец, Општина Веница.....	3	3317. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р. Општина Тетово.....	5

Стр.	Стр.
3318. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација.....	5
3319. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	6
3320. Одлука за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал.....	6
3321. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	7
	Огласен дел..... 1-56

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3312.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан се испраќаат припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа:

- 6 (шест) штабни старешини во Командата за обука, советување и асистенција во Мазар е Шариф - Север, за период од шест месеци, сметано од март 2018 година до септември 2018 година,
- 13 (тринаесет) штабни старешини во Командата за обука, советување и асистирање во Кабул, за период од шест месеци, сметано од декември 2017 година до јуни 2018 година и
- единица за заштита на сили во Кабул, составена од 25 (дваесет и пет) припадници, за период од шест месеци, сметано од декември 2017 година до јуни 2018 година.

2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци на плати на припадниците на Армијата за време на извршување на мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт ги обезбедуваат партнерските земји.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4415/1
1 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3313.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ КО ГЛУВО БРАЗДА
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б2-големи трговски единици КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3391	Глуво Бразда	Мостина	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				9061м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3981/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3314.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, ДЗ-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА И А4 - ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО БЛАТЕЦ,
ОПШТИНА ВИНИЦА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б-комерцијални и деловни намени, ДЗ-спорт и рекреација и А4-времено сместување КО Блатец, општина Веница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 455м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
6757-дел	Блатец	Горна Осојница	ливада	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				17464м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3983/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3315.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ (ВИКЕНД КУЌИ) КО РАШТАК ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување (викенд куќи) КО Раштак, општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1255-дел	Раштак	Попов Сад	нива	6
1260-дел	Раштак	Попов Сад	ливала	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			3625m ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3988/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3316.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС (ПОГОН ЗА СЕЧЕЊЕ, ОБЛИКУВАЊЕ И ДОРАБОТКА НА КАМЕН) КО НЕОКАЗИ, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен) КО Неокази, општина Пробиштип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4989,67m², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
425/1	Неокази	Под село	ливада	4
450/1	Неокази	Под село	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			5000m ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4046/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3317.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ТЕТОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7008	Тетово-вон г.р.	Скопски пат	нива	2
7009	Тетово-вон г.р.	Скоп. пат	ливада	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8616м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4051/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3318.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко проектна документација за КП бр.116, КП бр. 117/1 и КП бр. 117/2 во КО Злокуќане.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6695/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3319.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца – Битола да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на Извештајот за извршен попис на основни средства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола донесена од Управниот одбор Бр.02-117/4 од 16.2.2015 година, Одлуката за усвојување на Извештајот за извршен попис на основни средства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола донесена од Управниот одбор Бр.02-178/6 од 25.2.2016 година и Одлуката за отпис на едно столче дрвено, право, обично, без потпирачи со боја на дрво донесена од Управниот одбор Бр.02-165/4 од 20.2.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7085/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3320.

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ

Член 1

Со оваа одлука се формира Совет за развој на пазарот на капитал (во натамошниот текст: Советот), кој ќе ја следи состојбата на пазарот на капитал и ќе предлага мерки за обезбедување негов континуиран раст и развој.

Член 2

Советот го сочинуваат претседател и 13 члена и тоа:

- д-р Драган Тевдовски, министер за финансии-претседател,
- м-р Крешник Бектеши, министер за економија-член,
- Мила Царовска, министер за труд и социјална политика-член,
- м-р Елизабета Чингаровска, претседател на Комисијата за хартии од вредност - член,
- м-р Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија - член,
- д-р Булент Дервиши, претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - член,
- д-р Климе Попоски, претседател на Агенцијата за супервизија на осигурување - член,
- м-р Иван Штериов, главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје - член,
- Даринка Дамјановиќ, извршен директор на Централен депозитар на хартии од вредност АД Скопје - член,
- Весна Стојановска, генерален директор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - член,
- Давор Вукадиновиќ, генерален директор на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје - член,
- Коста Митровски, претседател на Групацијата за банкарство при Стопанска комора на Република Македонија- член,
- Михајло Брова Зиков, претседател на Групацијата за работење со хартии од вредност при Стопанска комора на Република Македонија - член и

- Рената Варга Мицева, претседател на Здружение на осигурување при Стопанска комора на Република Македонија - член.

Член 3

На седници на Советот на кои се разгледуваат стручни прашања од соодветна област, може да учествуваат експерти на покана од Советот.

Член 4

Советот ги врши следните работи:

- предлага мерки и активности во областа на пазарот на капитал и дава предлози за подобрување на состојбите на пазарот на капитал во насока на унапредување на законската регулатива во областа на пазарот на капитал,

- предлага мерки во областа на пензискиот систем во насока на зголемување на инвестирањето на средствата на пензиските фондови на домашниот пазар на капитал,

- предлага промени во даночната регулатива,

- предлага мерки за стимулирање на компаниите во државна сопственост во насока процесот на приватизација да го вршат целосно или делумно преку јавна понуда на берза,

- разгледува мерки со цел да се зголеми понудата на различни видови на хартии од вредност,

- предлага мерки за развој на пазар на мали и средни претпријатија преку издавање на иницијални и јавни понуди,

- предлага мерки за зајакнување на корпоративното управување на компаниите и

- предлага активности за едукација на јавноста за начинот на функционирање на македонскиот пазар на капитал.

Член 5

Советот донесува деловник за работа со кој се уредува начинот на неговата работа.

Член 6

Стручно-административните работи на Советот ги врши Министерството за финансии.

Член 7

Советот се состанува на три месеци.

Член 8

Советот за својата работа ја информира Владата на Република Македонија на секои шест месеци, а по потреба и почесто.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7384/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

3321.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движната ствар - моторно возило со следните карактеристики:

Вид: патничко моторно возило

Марка: Volkswagen

Тип: Polo 9N

Регистарски број/ознака: SK-721-PA

Број на моторот: 287022

Број на шасија: WVWZZZ9NZ7D008453

Година на производство: 2006 година

Работна зафатнина на моторот: 1198 м3

Сила на моторот: 40 kw

Боја на каросерија: бела.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука без надомест на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските на движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7403/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017175